

вести-информации**ПРВ ГРУПЕН ДОМ ВО ЗАЕДНИЦА ЗА
ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ПОПРЕЧЕНОСТ***Оливера РАШИЌ*Филозофски факултет
Институт за дефектологијаПримено 26-01-2009
Прифатено 17-03-2009
UDK: 364-624(497.7)(083.94)

По примерот на многу европски земји, водени и од желбата за подобрување на начинот и условите за живот на лицата со инвалидност, Владата на Република Македонија го започна процесот на деинституционализација.

Во склопот на овој процес на 04.12.2008 година во Скопје, од страна на претседателот на Владата на Р. Македонија, г-дин Никола Груевски и министерот за труд и социјална политика, г-дин Џељал Бајрами, беше отворен првиот групен дом во заедница за лица со интелектуална попреченост.

Финансиската помош за реализација на овој проект ја овозможува Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија и унгарската Иницијатива за ментално здравје - Open Society Mental Health Initiative од Будимпешта, а со домот ќе раководи Полио плус - движење против хендикеп. Домот претставува семејна кука од околу 100 м² и се наоѓа на локацијата зад ПОУ „Д-р Златан Сремац“, во општина Кисела Вода.

За почеток на проектот во домот се сместени четири лица претходни штитеници на Специјалниот завод - Демир Капија, на кои ќе им биде овозможен 24-часовен надзор од стручно обучени лица, едукатори и медицинска екипа.

Плановите на Владата на Р. Македонија се во наредниот период да отвори уште 48 групни домови, каде ќе бидат опфатени околу 190 деца, штитеници на Специјалниот завод - Демир Капија.

Адреса за кореспонденција:

*Оливера РАШИЌ*Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
„Крсте Мисирков“ бб, 1000 Скопје, Р. Македонија
e - mail: oliverarasic@yahoo.com**news and information****FIRST GROUP HOME IN THE COMMUNITY
FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL
DISABILITY***Olivera RASHIKJ*Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and RehabilitationReceived 26-01-2009
Accepted 17-03-2009

According to the example from many European countries, lead by the wish for improving the way and the conditions for living of the persons with disability, Government of Republic of Macedonia initiated the process of deinstitutionalization.

In the framework of this process on the 04 of December 2008 in Skopje, the first group home in community for people with intellectual disability was opened by the President of the Government of the Republic of Macedonia, M-r Nikola Gruevski and the Minister for labour and social politics, M-r Dzelal Bajrami.

The financial help for realization of this project was enabled by the Ministry for labour and social politics of the Republic of Macedonia and the Open Society Mental Health Initiative from Budapest and the home will be lead by Polio Plus-movement against disability.

The group home is a family house with around 100 m², and it is located behind the Special Primary School “D-r Zlatan Sremac” in the Municipality of Kisela Voda.

For the beginning of the project, in the group home are accommodated four people, previous dependants of the Special Institute in Demir Kapija, which will have 24 hours supervision by the professionally trained persons, educators and medical team.

The plan of the Government of the Republic of Macedonia is to open additional 48 homes and to include about 190 children, dependants of the Special Institute in Demir Kapija in the near future.

Corresponding Address:

*Olivera RASHIKJ*University "St. Cyril and Methodius"
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
"Krste Misirkov" bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
e - mail: oliverarasic@yahoo.com